

ГРЧКИТЕ И МАКЕДОНСКИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО БИТОЛА ПОРАЧАА:



ДА СЕ НАДМИНАТ НАЦИОНАЛИЗМОТ И КСЕНОФОБИЈАТА

Република Грција доби нож в гради и тоа од свои сограѓани. Наспроти, грчката официјална државна политика за негирање на протераните Македонци од Егејскиот дел на Македонија, претставниците на Антинационалистичката, антимилитаристичка иницијатива на Грција, посочија дека нивната земја прави криминал против овие Македонци и треба да се казни. Грчките претставници потврдуваат и дека нашиот јужен сосед, со своите расистички закони, води дискриминаторска политика кон македонските бегалци од Грција. Токму затоа, потврдија дека ќе поведат широка кампања за укинување на овие закони и за враќање на имотите на македонските бегалци.

"Во Грција бегалците се вратија пред 15 години. Единствено кои не се вратиле се бегалците од Македонија. За ова Грција има неприфатливо објаснување дека тие не се по род Грци. А дали пред да станат бегалци имале грчко државјанство. Зарем тогаш биле Грци по род. Ако биле, треба да се вратат. Ако не се, тогаш како станале државјани на Грција? Ова е расистичко однесување на официјалната грчка политика. Законите кои ги донесе Грција во 1982 и 1985 година се најголемата пречка прашањето на бегалците кои се во Македонија да се реши институционално. Но, не се откажуваме од борбата. Левицата е почувствителна на овие проблеми и имаме услови за разговор, но ќе се разговора и со други партии. Се надеваме дека ќе успееме овие два закона, кои се спротивни и на Женевската конвенција, да се укинат преку

лобирања кај пратениците. Да се урне сидот на молк. Имаме поддршка и од многу интелектуалци и организации во Грција, кои се согласуваат со нашиот став. Национализмот е тој кој ни нанесува штета и нè води назад во минатото. Ние немаме предрасуди и нашата иницијатива е насочена кон признавање на Република Македонија под уставното име", изјави Никос Јанопулос, претседател на оваа иницијатива.

Ваква изјава е историски момент за здруженијата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија, кои во Битола се сретнаа со грчките претставници.

"Среќни сме што нашите барања ги прифаќаат и други организации. Овие млади луѓе се подготвени да го покренат грчкиот народ, да ја притиснат Владата на Грција, да ги поправи грешките направени во минатото, да се укинат двата расистички закона од 1982 и 1985 г., да им се овозможи на некогашните граѓани од Егејскиот дел на Македонија слободно да се вратат на родните места, за да можат да го регулираат имотно-правниот однос", изјави Горги Доневски, генерален секретар на Сојузот на здруженијата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија.

Гоце Петровски, претседател на организацијата на Македонците потомци од Егејскиот дел на Македонија, вели:

"Денес се виде дека демократијата на Балканот дојде. Овде е гласот на народот. Не е гласот на партијата и на политиката. Да се урнат барикадите, да дојде до поголем проток на идеи, луѓе, капитал. Со тоа ќе се елиминираат сите по-

Помитинка

"Во Грција бегалците се вратија пред 15 години. Единствено кои не се вратиле се бегалците од Македонија. За ова Грција има неприфатливо објаснување дека тие не се по род Грци. А дали пред да станат бегалци имале грчко државјанство? Зарем тогаш биле Грци по род? Ако биле, треба да се вратат. Ако не се, тогаш како станале државјани на Грција? Ова е расистичко однесување на официјалната грчка политика", вели Никос Јанопулос, претседател на Антимилитаристичката иницијатива на Грција и најавува широка кампања за укинување на расистичките закони и враќање на имотите. "Да се урнат барикадите, да дојде до поголем проток на идеи, луѓе, капитал. Со тоа ќе бидат елиминирани сите политичари кои сакаат да профитираат од национализмот и ксенофобијата во Грција", вели Гоце Петрески, претседател на организацијата на Македонците потомци од Егејскиот дел на Македонија.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

литичари кои сакаат да профитираат од национализмот и ксенофобијата во Грција".

Во однос на прашањето за протестите на грчките демонстранти во САД, кои тврделе дека Грците во Македонија се обесправени, и грчките и македонските претставници имаат идентичен став. Јанопулос посочи:

"Сите влади и сите земји се чувствителни на своите малцинства, кои живеат надвор од нивните граници, но во рамките на нивната држава не признаваат дека постои некое малцинство. Како Грк не ми се допаѓа кога нашата држава ќе каже дека постојат грчки Албанци и грчки Турци надвор од нашите граници, а не постојат Албанци и Турци во Грција. Ова треба и вие да го направите во вашата земја".

"Протестите се само обид да се одбрани тезата на грчката Влада во однос на правата на бегалците. Не може да стане збор за такви работи. Тоа се само измислици. Паметам кога Пангалос беше тука и рече дека во Македонија има 250.000 Грци. Веројатно мислел на Македонците од Егејскиот дел на Македонија и на одреден број луѓе кои живеат во Битола, Крушево, мислејќи на Власите", вели Доневски.

Луѓето од Антимилитаристичката иницијатива очекуваат притисоци од Грција, но веруваат дека демократијата ќе победи. За иницијативата за остварување на правата на македонското малцинство во Грција веќе разговарале со грчката политичка левица.